




Публицистичкиот опус на Славе Катин опфаќа 60 наслови на книги, од кои дваесет и една се со името „Македонија“ и се тесно поврзани со иселеништвото, дваесетина се дела за познати и признати иселеници и видни личности од Македонија, десетина се посветени на Македонската православна црква О-А и на духовно-националното живеење на Македонците во светот, а десетина се лексикографски изданија. Во голем број дела на Славе Катин е осветлена македонската иселеничка голгота од сите аспекти: Притоа се дадени историските околности кои довеле до иселеничката појава, динамиката со која се развивале преаселничките движења, структурите на населението кои се нашле под нејзин удар, интегрирањето на Македонците во новите средини, негувањето на националните, духовните, културните и други традиции, комуникациите со Македонија, како и економската консолидација и нивното афирмирање како значаен етнички фактор во државите во кои се доселиле и останале да живеат.

ISBN 978-608-202-075-4

МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

СЛАВЕ КАТИН



СЛАВЕ КАТИН
МАКЕДОНЦИТЕ
ВО СВЕТОТ

Во издание на книгоиздателството „Македонска искра“ од Скопје и Фондацијата „Џорџ Атанасоски“ од Прилеп излезе од печат публикацијата „Македонците во Светот“ од Славе Катин. Таа претставува значајна и своевидна документација за одбрана на националното, духовното и културното битие на Македонецот во светот.

Делото „Македонците во Светот“ од Славе Катин е обид да се осветли иселеничката одисеја на Македонците во САД, Канада, Европската Унија и Австралија и да се остави неизбришлива трага за нивното постоење и активности во државите во кои несебично ги вградиле своите човечки и интелектуални способности за развојот на македонската

вистина во тие демократски општества. Публикацијата е отпечатена на 520 страници, на македонски јазик, чии рецензенти се: Д-р. Лефтер Манче од Канада, Џорџ Атанасоски од САД, Гојко Јаковлески од Европската Унија и Душан Ристевски од Австралија

Во оваа публикација, авторот Славе Катин открива еден навидум познат, а, всушност, недоволно осознаен феномен на Македонците во дијаспората: способноста за нивното брзо адаптирање и интегрирање во новата средина; изостреното чувство за прифаќање на новите општествени норми и стандарди и успешното вклучување во новите економски, социјални културни и други процеси. Таквиот *modus vivendi* им овозможува да го свртат вниманието на тамошниот естаблишмент врз сопствените цивилизациски вредности и врз својот автентичен геокултурен автопортрет, со кој Македонецот е препознатлив, речиси, на сите меридијани.

Иселеничката голгота, особено од беломорскиот дел на Македонија, е голем предизвик да се фрли светлина на страдањата и борбата на македонскиот народ за одбрана на неговиот национален идентитет, верата, културата, традициите. Фолклорот, песната и орото и обичаите, кои извираат од неговите библиски корени. Тој историски факт може да се најде и најсилно да се почувствува кај Македонците во светот, во битката за одбрана на националната кауза, тие морале да минат низ големи искушенија и страдања и да се потврдат како успешни градители на Новиот свет.

Во овој историски преглед е направен обид за периодизација на целокупното живеење на македонските доселеници. Посебна нагласка и простор е посветен на македонските православни цркви и манастири. Со тоа се настојува да се осветли историскиот и развојниот пат на македонските православни црковни и општини, на информативните гласила, организациите, друштвата и другите асоцијации на Македонците на тие простори.

Трудот „*Македонците во Светот*“ го опфаќа периодот од доаѓањето на доселениците во новите средини од пред стотина години до денес, што претставува макотрпна, но и одговорна самоиницијативност да се создаде таква публикација. Таа го одбележува најважниот период на активностите на македонските доселеници во новите средини, а со тоа ја отсликува македонската вистина.

Публикацијата е поделена на девет делови и тоа: Вистината за Македонија;

Македонската православна црква – ОА; Македонското иселеништво; Црковно-духовни центри во Австралија; Македонски православни цркви во САД и Канада; Црковно национални центри во Европската Унија; Медиумите на Македонците во дијаспората; Македонските асоцијации во светот; Македонците во соседните земји и делот Додаток.

Публикацијата „Македонците во светот“ на Славе Катин е 58. дело, почнувајќи од неговото прво издание „Англиско-македонски лимнолошки речник“, што го издаде Хидробиолошкиот завод од Охрид во 1986 година, па до денес. Тој е автор на дваесеттина дела со името Македонија, дваесеттина монографии за познати и признати личности во иселеништвото и во Македонија, како и на десеттина лексикографски изданија

Книгата „Македонците во светот“ на Славе Катин е дело кое заслужува и внимание и респект, колку од домашната, толку и од пошироката научно–културна јавност, а и од секој Македонец во дијаспората и во Татковината . Во овој период и во иднина, трудот ќе претставува значајна и своевидна документација за одбрана на националното, духовното и културното битие на Македонецот во светот.

Душан Ристевски

Цела книга: „МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ“ ОД СЛАВЕ КАТИН

<file:///C:/Users/Mane/AppData/Local/Temp/59.%20МАК%20ВО%20СВЕТОТ=520.pdf>